

Упатство за креирање профил и аплицирање на оглас за вработување

Пред да започнете со креирање на вашиот профил Ве советуваме да користите интернет пребарувач **Google Chrome** од причина што апликацијата за регистрација има најдобри перформанси на овој пребарувач.

Секако, можете да ги користите и останатите интернет пребарувачи.
За да аплицирате на оглас, потребно е да се регистрирате на следниот линк:
www.prijava.aa.mk

Почитувани,

за да може уредно да аплицирате на огласите потребно е да го пополните вашиот профил со соодветните информации и документи во делот **Мој профил** (лични податоци, образование, работни искуства, работни компетенции и други податоци кои се во интерес на работното место за кое аплицирате).

Важно е при пополнување на податоците во профилот **Задолжително** да ги прикачите соодветните документи во електронска форма (.PDF или .JPG) со кои потврдувате дека ги исполнувате условите што се бараат во огласот.

За да може полесно да го уредите вашиот профил потребно е да ги следите следниве чекори:

Чекор 1 - ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Во делот **Податоци за исполнување на општите услови** задолжително треба да ги прикачите следните документи:

- доказ за државјанство на Република Македонија – (уверение за државјанство)
- доказ за општа здравствена способност за работното место (кандидатот задолжително треба да прикачи **ЛЕКАРСКО УВЕРЕНИЕ** издадено од лекар специјалист на **трудова медицина** со кое е утврдено дека кандидатот е работоспособен)

Доколку исполнувате некој од дополнителните услови, пожелно е да прикачите документ (во делот објаснет во Чекор 5) со кој го потврдувате истото.



МОЈ ПРОФИЛ

1 ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

2 ОБРАЗОВАНИЕ

3 РАБОТНИ ИСКУСТВА

4 РАБОТНИ КОМПЕТЕНЦИИ

5 ДРУГИ ПОДАТОЦИ

test.aplikacija2015(

/v

/v

КОМПЛЕТНОСТ НА
ПРОФИЛОТ



ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ v

УПАТСТВА

> Упатство 1...

> Упатство 1...

> Упатство 1...

ЗАЧУВАЈ

ПОДАТОЦИ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ

Дали сте државјанин на Република Македонија?

Да Не

Дали имате општа здравствена способност за работа?

Да Не

Дали активно го користите македонскиот јазик?

Да Не

Дали сте полнолетни?

Да Не

ПОДАТОЦИ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ

Дали имате статус на корисник на државна стипендија?

Да Не

Дали имате статус на лице со посебни потреби?

Да Не

Дали имате статус на дете без родители и без родителска грижа кое до својата осумнаесетгодишна возраст имало ваков статус?

Да Не

Чекор 2 - ОБРАЗОВАНИЕ

Во делот на образование кликнете на копчето **Додади** и внесете ги сите потребни податоци околу вашето образование. Притоа **задолжително** да ги прикачите дипломите од последниот степен на образование, претходни степени на образование (сведителства од средно образование од сите години), дипломи од магистратура или докторат и сл, како и документот за **нострификација и еквиваленција** за оние кандидати кои своето образование го завршиле во странство.

ВАЖНО:

Доколку во овој дел сте прикачиле диплома од завршено образование на која не е наведен просечниот успех (просекот) потребно е да прикачите и дополнителен документ (**Уверение**) кој го содржи истиот. Ова се однесува за бараните документи за високо образование и за бараните документи за средно образование.

За оние кандидати кои своето образование го завршиле на Универзитет во Република Македонија каде просечниот успех (просекот) не е со броеви, потребно е при аплицирање да прикачат документ за еквиваленција издаден од соодветниот факултет, со кое што би се потврдил просечниот успех прифатен во Република Македонија.



ОБРАЗОВАНИЕ

Додади +

Образование го вклучува Вашето формално образование.

Моментално немаме информации за вашето образование. Со додавање на податоци за образование ја зголемувате вашата шанса за вработување.

КОМПЛЕТНОСТ НА ПРОФИЛОТ

100%

УПАТСТВА

- > Упатство 1...
- > Упатство 1...
- > Упатство 1...

Чекор 3 – РАБОТНИ ИСКУСТВА

Во делот работни искуства доколку имате работно искуство кликнете на копчето **Додади** и внесете ги потребните податоци кои се бараат. Исто така потребно е да прикачите и **Историјат** на вработување издаден од агенција за вработување (ова не важи за лицата кои немаат работно искуство).

Дополнително, кон Историјатот на вработување, кандидатите може да прикачат и Потврда за работно искуство, Решение за распоредување, Договор за вработување, со кои поблиску ќе ги објаснат работните позиции на кои биле распоредени на претходните работни места.



РАБОТНИ ИСКУСТВА

Додади +

Работно искуство во струка е периодот евидентиран во агенција за вработување како работен стаж, кој вработениот го поминал во работен однос после стекнување на определен степен и вид на образование и во кој вршел работи и работни задачи за кој е потребен таков степен и вид на образование.

Моментално немаме информации за вашето работно искуство. Со додавање на соодветно работно искуство ја зголемувате вашата шанса за вработување.

КОМПЛЕТНОСТ НА ПРОФИЛОТ



ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ▾

УПАТСТВА

- > Упатство 1...
- > Упатство 1...
- > Упатство 1...

Чекор 4 – РАБОТНИ КОМПЕТЕНЦИИ

Во овој дел треба да ги внесете потребните податоци во однос на знаења, вештини и способности кои ги поседувате, а се однесуваат на компјутерските програми за канцелариско работење.

Работни компетенции поврзани со познавање на компјутерски програми кандидатот ќе ги докаже со **задолжително** прикачување на потребните сертификати за работа со компјутерски програми за канцелариско работење.



МОЈ ПРОФИЛ

1

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

2

ОБРАЗОВАНИЕ

3

РАБОТНИ ИСКУСТВА

4

РАБОТНИ КОМПЕТЕНЦИИ

5

ДРУГИ ПОДАТОЦИ

Работни компетенции се збир од знаења, вештини и способност на вработениот за да ги извршува работите и работните задачи на работното место.

КОМПЛЕТНОСТ НА
ПРОФИЛОТ



ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

УПАТСТВА

- > Упатство 1...
- > Упатство 1...
- > Упатство 1...

КОМПЈУТЕРСКИ ВЕШТИНИ

Внесете слободен текст каде ќе ги опишете вашите познавање во областа на компјутерите. После зачувување прикачете и сертификати доколку имате.

ПОЗНАВАЊЕ НА СТРАНКИ ЈАЗИЦИ

+ Додади

Моментално немаме информации дека познавате некој странски јазик. Со додавање на странски јазици ја зголемувате вашата шанса за вработување.

Чекор 5 – ДРУГИ ПОДАТОЦИ

Во овој дел прикачете ги сите други форми на стручно образование, дипломи или сертификати, позитивна препорака од претходно работно место за кое е евидентирано работно искуство од најмалку 1 година, потврда за реализиран волонтерски стаж во институциите на јавниот сектор од најмалку 6 месеци, изјави или други документи кои ги поседувате и кои се од интерес за работното место.

Исто така, кандидатите во овој дел може да прикачат и потврда за положен стручен испит или лиценца или уверение од соодветната стручна област, доколку истите се посебен услов за работното место и се назначени во јавниот оглас.

По успешно креираниот профил кандидатот добива идентификациски код кој што треба да го чува до крајот на огласот на кој аплицирал, бидејќи истиот ќе го користи во сите фази од постапката за селекција.

Воедно, кандидатот истиот идентификациски код, ќе го користи и во останатите огласи каде што ќе аплицира.



ДРУГИ ПОДАТОЦИ

Други податоци ги вклучува другите форми на стручно образование, дипломи или сертификати кои ги поседувате.

Моментално немаме информации за вашите стекнати сертификати или дипломи. Со додавање на податоци за истите ја зголемувате вашата шанса за вработување.

Додади +

КОМПЛЕТНОСТ НА ПРОФИЛОТ



ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

УПАТСТВА

- > Упатство 1...
- > Упатство 1...
- > Упатство 1...

Чекор 6

Откако ќе го пополните вашиот профил со потребните информации и документи, кликнете на **Активни огласи**, одберете некој од активните огласи, **изберете работно место** на кое што ги исполнувате условите и кликнете на копчето **АПЛИЦИРАЈ**.

ВАЖНО: Во случај кога сте аплицирале со потребните документи на еден оглас, а притоа во вашиот профил сте додале нови документи односно сте извршиле измена во истиот и сакате истите да ги искористите за огласот за кој сте аплицирале во рокот за пријавување **вие ќе треба да кликнете на копчето „Поништи апликација“ и повторно да аплицирате на истото работно место односно истиот оглас со изменет и дополнет профил за да бидат земени во предвид сите документи кои сте ги прикачиле.**

Среќно!